

Нашиот "пречесен Суд" долго време ескивираше и неколку пати се состануваше и расправаше на оваа жешка тема. Но, сега тоа го стори многу перфидно, што дури предизвика реакции и антагонизми меѓу државните институции и албанската заедница.

Според одлуката на Уставниот суд, истакнувањето на знамето на припадниците на заедницата не може да добие третман на знаме, со кое се изразува идентитетот на припадниците на заедницата, туку знаме со кое се изразува државен суверенитет.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

По донесувањето на одлуката на Уставниот суд на РМ, со која се укинуваат делови од одредбите 4, 5, 6 и 8 од Законот за употреба на знамињата на заедниците, приказната околу проблемот се усложнува. Имено, досега многу пати во јавноста и во медиумите се укажуваше на штетноста на дел од одредбите на овој Закон, со кои се тангира, односно се нарушува суверенитетот на Република Македонија, кој често пати беше злоупотребуван од страна на локалните самоуправи каде претежно живеат Албанци. Но, токму сега, во уште посложен меѓуетнички амбиент, нашиот "пречесен Суд", кој долго време ескивираше и веќе неколку пати се состануваше и расправаше за оваа жешка тема, самиот пронајде време за да пресече. Тоа го стори многу перфидно, што дури предизвика и лавина од негативни реакции и антагонизми меѓу државните институции и албанската заедница, која во овој случај се чувствува погодена од отровна стрела. Под притисок на јавноста и особено од страна на лидерите на ДПА и на ДУИ, Мендух Тачи и Али Ахмети, претставниците на албанската заедница во Уставниот суд, односно нејзиниот претседател, Махмут Јусуфи, како и Бајрам Положани, поднесоа оставка на своите функции.

Во писмената изјава Јусуфи појаснува дека со донесената одлука од Уставниот суд, со која со мнозинство гласови се укинуваат делови на членови од Законот за употреба на знамињата на заедниците во Република Македонија, доаѓа до израз мајоризацијата, поради што како судија и претседател на Судот гласал против одлуката.

УСТАВНИОТ СУД ВЛЕЗЕ ВО СИВАТА ЗОНА НА ПОЛИТИКАНСТВОТО



СУДИИТЕ НЕКОЛУ ПАТИ РАСПРАВАА ЗА ОВОЈ ПРОБЛЕМ И НА КРАЈ ДОНЕСОА ОДЛУКА КОЈА ГИ РАЗЕДИНИ

ЗНАМЕТО НИ СТАНА НАГАЗНА МИНА ЗА МЕЃУЕТНИЧКИТЕ ОДНОСИ

"По повод донесената одлука од страна на Уставниот суд по предметот Убр. 133/2005 од седницата на Судот одржана на 24 овој месец, со која со мнозинство гласови се укинуваат делови на членови од Законот за употреба на знамињата на заедниците во Р Македонија, и поради околност дека расправајќи по предметот аргументот на судиите, избрани со гласно амандманот 15 на Уставот со двојно мнозинство, Бадентеров принцип, не беа земени предвид, а предметниот закон беше донесен по Бадентеров принцип и дојде до израз мајоризацијата, јас како судија и претседател гласав против и не се согласувам со содржината дадена во неа", се наведува во оставката на Махмут Јусуфи.

Одлуката, како што тој потенцира, не ја прифаќа и смета дека е политичка, додавајќи дека не сака неговото име, презиме и потпис како на претседател на Судот да стојат на една таква одлука.

Неотповиклива оставка од функцијата судија на Уставниот суд на РМ поднесе и Бајрам Положани. И тој како повод за оставката ја посочува одлуката на Уставниот суд, со која се укинуваат одделни одредби од Законот за употреба на знамињата на заедниците, како што вели, донесена со мнозинство гласови на судиите, сите од македонска етничка припадност, особено нагласувајќи ги другите тројца колеги судии, припадници на заедниците, кои не се мнозинство.

Според одлуката на Судот, истакнувањето на знамето на припадниците на за-

едницата не може да добие третман на знаме со кое се изразува идентитетот на припадниците на заедницата, туку знаме со кое се изразува државен суверенитет. Ваквата аргументација, која потенцира дека знамето не е знаме на припадниците на заедниците, туку е "застава" или "знаменце" преку кое досега тивко се артикулираше државниот суверенитет на територијата на РМ, каде суверено владееја градоначалниците на ДУИ, ги воскреснува меѓунационалните нетрпеливости. Во борбата за политичко влијание врз албанскиот електорат, и градоначалниците на ДПА ја изразуваа својата етничка припадност, со идентификацијата на албанското државно знаме, чиј орел сè уште се вее, а и ќе се вее над локалните самоуправи во Р Македонија, каде во мнозинство живеат Албанци.

Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, ја потсети власта на бунтот од 1997 година, кога сосема други актери го симнуваа албанското државно знаме од зградата на локалната самоуправа во Гостивар.

Дали сега истите актери ја инволвираат власта, односно ја минираат владејачката гарнитура, бидејќи како иницијатор за укинување на одредбите од Законот за употреба на знамињата на заедниците, на свој грб треба да го прими гневот на албанската заедница? Тоа значи дека во рамките на Уставниот суд, чии одлуки никој не смее да ги коментира, постои политички заговор, кој во позадина е правен со квасецот на одредена политичка опција.